

Наскоро пред народните избраници ќе се најде Законот за полиција. Истиот оној кој го подготви претходната владејачка гарнитура, а новиот владин кабинет го усвои експресно. Останува нејасно зошто оваа Влада го понуди Законот од претходната извршна власт, поконкретно од тогашното МВР, предводено од министерот Љубомир Михајловски-Џанго, кога не само што сегашната опозициона ДУИ, туку и денешната владејачка гарнитура од ВМРО-ДПМНЕ имаа бројни забелешки за него.

Реакциите за усвоениот Закон се дека станува збор за стар закон на нова Влада. На ваквите констатации министерката Јанкуловска излезе со свој коментар: "Најголем дел од забелешките кои беа предпочени од претходната владина гарнитура од стручни причини беа одбиени. Ќе настојуваме во РМ да се создаде политичка клима која ќе овозможи негова целосна имплементација".



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Новата извршна власт предводена од премиерот Никола Груевски експресно го усвои Законот за полиција. Тој влезе во собраниска процедура, а наскоро за него ќе треба и да се гласа. Станува збор за истиот Закон кој го подготви претходната извршна власт, односно тогашното МВР на чело со министерот Љубомир Михајловски, а беше блокиран во Владата затоа што

Демократската унија за интеграција не се согласуваше со она што беше предвидено во него.

Иако станарите од "Илинденска" 66 без никакви измени и дополнувања го испратија овој Закон во законодавниот дом, останува нејасно зошто оваа Влада направи ваков потег? Премиерот, како што велат од неговата партија, со овој чекор немал намера "да ги принуди ДУИ побрзо да се вратат во собраниските клупи, туку да замине во Брисел со адут в рака. Европа препорача Законот за полиција да биде готов пред донесувањето на извештајот за напредокот на Македонија, кој е најавен за крајот на идниот месец".

Всушност, веќе подолго време европските институции не предупредуваат дека нашата иднина за влез во европското семејство зависи токму од овој Закон. Него требаше да го донесе претходната владејачка гарнитура, но беше ставен во фиока, зашто ни се ближеа изборите и немаше време да се доработи текстот во однос на забелешките на ДУИ. Беше најавено дека за него ќе се изјаснува новиот парламентарен состав. Тоа најверојатно и ќе се случи, но со сменети улоги на народните избраници.

ОПСТРУКЦИИ

Интегративците и тогаш и денес прават опструкции за да се оневозможи донесувањето на овој Закон. ДУИ сè уште не може да се помири со фактот дека е опозициона партија и продолжува да тактизира со своето (не)учество во работата на Собранието. За разлика од неа, велат познавачите на состојбите, со прифаќањето на Предлог-законот за полиција ДПА ѝ се "одмаздува" на партијата на Ахмети и им дава до знаење дека полициските началници Албанци ќе бидат предложени од владината ДПА, а не од локалната власт на ДУИ.

Појавувањето на лидерот на интегративците на свечената седница по

Најавата на лидерот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, дека ќе бидат во Собранието секогаш кога ќе треба да се гласаат закони за прашања од Рамковниот договор, а ќе се појават и кога ќе се гласа Законот за полиција, ги збунува народните избраници на кои не им е јасно дали за овој Закон е потребно Бадентерово мнозинство, на кое се повикува ДУИ.



НЕ САМО ШТО ЈА ЗЕДЕ МИНИСТЕРСКАТА ФОТЕЛЈА НА ЉУБОМИР МИХАЈЛОВСКИ-ЏАНГО, ТУКУ ГО ПРИФАТИ И НЕГОВИОТ ЗАКОН, АКТУЕЛНАТА МИНИСТЕРКА ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА



повод 15-годишнината од независноста на државата и упатената порака дека ќе бидат во Собранието секогаш кога ќе треба да се гласаат закони за прашања од Рамковниот договор, а ќе се појават и кога ќе се гласа Законот за полиција, кој за нив не е прифатлив и нема да го гласаат, предизвика паника во собраниските клупи.

"Овој Закон не може да се усвои без Бадентер. Кога ќе станува збор за закони поврзани со 'Бадентер', ДУИ и ГДП ќе бидат во Собранието 24 часа", изјави Ахмети.

Станува очигледно дека нивната цел е јасна - да се комплицира усвојувањето на проектите на Владата за кои е потребно Бадентерово мнозинство. Но, на пратениците не им е јасно дали за овој Закон е потребно такво мнозинство.

Велат дека ќе чекаат експертите да се изјаснат за ова прашање, но министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска потенцира: "Независно од толкувањата на експертите дали е потребен Бадентер, како Влада ќе се обидуваме да обезбедиме што поширока поддршка за Законот, особено заради чувствителноста на материјата".

ЗАБЕЛЕШКИ

ДУИ имаше многу забелешки за првичната верзија на Законот за полиција. Тогаш, пратеникот Рафиз Алити побара двојно да се намали полицискиот ангаж-



КОЈ ЌЕ ЈА ГАРАНТИРА БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ? (ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ВО ВРАТНИЦА БЕШЕ НАПАДНАТА СО ЗОЛЈИ ВО 2005 ГОДИНА)

ДАЛИ "БАДЕНТЕР" ВАЖИ САМО ЗА ЕДНО "МАЛЦИНСТВО" ВО "ЏАНДАРСКИТЕ" ПРОЕКТИ?

Во законодавниот дом никој со сигурност не може да прецизира дали за овој Закон е потребно Бадентерово мнозинство. Наспроти експертите, пратениците на СДСМ и на ДУИ даваат потврден одговор на ова прашање. Професорите Љубомир Фрчкоски, Владо Поповски, Рената Дескоска, Тања Каракамишева и Осман Кадриу се едногласни дека според Рамковниот договор не е предвидено Законот за полиција да се гласа со Бадентерово мнозинство. Според нив, тој Закон не "задира" во националните и во културните права на заедниците. Тие се повикуваат на Амандманот 10 од Уставот, во кој пишува дека за закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на симболите, Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници од немнозинските заедници.

Постојат и размислувања според кои такво мно-

зинство треба затоа што полицијата ги издава личните документи посочени во десеттиот амандман.

Сепак, ако се појави проблем околу овој принцип, решението треба да се бара во сè уште неформираниот Комитет за односи меѓу заедниците. Што ќе се случи доколку овој Комитет одлучи дека е потребно Бадентерово мнозинство? Ќе се обезбеди ли доволен број гласови? Реалноста е ваква - ако ДУИ и ПДП обезбедат 20 гласови против, тие ќе треба да обезбедат 21 глас - за. Имаат 12 сигурни од ДПА. Се бараат уште 9 гласови од пратениците од етничките заедници. Но, постои и друга варијанта, а таа е да ги прифатат забелешките на ДУИ за Законот, оние кои силно ги критикуваа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ кога партијата беше во опозиција. Ситуацијата можат да ја сменат тројцата пратеници на ПДП, кои не се појавија на свечената седница во законодавниот дом.



ПОЛИЦАЈЦИТЕ НА СВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА (ДУИ ПРОТЕСТИРАШЕ ЗА ИЗБОРОТ НА НОВАТА ВЛАДА, А ГО "КОЧИ" И ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА)

Во јавноста веќе струјат информации дека најверојатно ДУИ нема да се врати во Собранието пред да изминат 100 дена од новата извршна власт. Но, како што коментираат неофицијалните извори, интегративците се нашле затечени затоа што не очекувале овој Закон толку брзо да се најде во Собранието. Ахмети и неговите сопартитија сакале да интервенираат преку амандмани, но не знале како да го направат тоа, бидејќи ако се врателе во законодавниот дом сами ќе си го демантирале сопствениот став дека премиерот Груевски не го почитувал ставот на Албанците.

"Масло" на огнот долеа прашањето дали интегративците ќе се обидат својот амандман да го протнат преку СДСМ или ДПА? Од Социјал-демократскиот сојуз ги демантираат ваквите шпекулации и коментираат дека тоа би било премногу прозирно и дека ако можело така тоа ќе го стореле и порано. Се поставува и друго прашање - дали ако ПДП се врати во законодавниот дом, ДУИ преку нив ќе го достави својот амандман?

Од партијата на Џафери коментираат дека со Законот за полиција се давале добри рамки за безбедноста на граѓаните и ако требало Бадентерово мнозинство тогаш тие разгледувале можност за изнаоѓање решение.

ман предвиден за началничките и за командирските позиции во полицијата од 12 години, како што предлага МВР, на 6 години за началници на 8 сектори или од 10 на 5 години за командири на



ДАЛИ "ЏАНГОВИОТ" ЗАКОН Е ТОЛКУ ДОБАР ШТО АНБЛОК ОДИ ВО СОБРАНИЕ И ПРЕД ОНИЕ КОИ НЕКОГАШ ГО КРИТИКУВАА...?

полициски станици.

Во таа прилика Алити изјави: "Секако дека Албанците се во незавидна положба во овој аспект, така што ние имаме многу малку кадри кои можеме да ги предлагаме за да ги исполнуваат тие услови, да бидат началници или командири на полицијата".

Од МВР побара неговите сонародници - полицајци задолжителната полициска заклетва да ја даваат на албански, а не на македонски јазик.

Тогашните опозициони партии забележаа дека во Законот има многу непрецизности, особено во полициските овластувања. Во првата верзија МВР понуди помал број сектори за внатрешни работи. Наместо 12 сега се 8 - Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Охрид, Струмица, Битола и Велес, но и плус 5 полициски станици, кои сега се 33. Се предвидува командирите на станиците да ги избираат општинските совети од тројца кандидати предложени од министерот. Изборот на сите останати полициски функционери и натаму ќе го прави министерот. Со Законот се прецизира полициската употреба на сила и на оружје.

И покрај строгите правила предвидени во Законот, особено во однос на професионалниот полициски стаж, чуди зошто ДПА се толку попустливи за разлика од ДУИ. Сепак, познавачите на состојбите велат дека на овој начин ВМРО-ДПМНЕ и ДПА им ја намалуваат моќта на локалните власти каде доминира ДУИ, кои се повикуваат на Законот за локална самоуправа.

КОНСТРУКТИВНОСТ

Дали воопшто Законот ќе се донесе? Амбасадорот на ЕУ во Македонија, Ерван Фуере, се надева дека во Собранието успешно ќе се гласа за него.

"Ќе ја охрабриме ДУИ да биде дел од Собранието. Тие имаат важна улога. Тоа ѝ го кажавме на министерката, ќе ја охрабриме Владата да се вклучи во раз-

говори со ДУИ и да развијат дијалог за да имаат доверба и да се вратат во Собранието", изјави Фуере.

И американската амбасадорка во државата, Миловановиќ, повика на конструктивност.

"Ќе продолжиме да работиме оние кои не се во Владата да играат конструктивна улога. Исто така, многу е важно оние кои се во Владата да направат простор тие кои не се во Владата да придонесат со својата конструктивност во процесот", рече амбасадорката на САД во РМ, Џилијан Миловановиќ.

На потег е власта, која ќе ја бара поддршката од сите пратеници немакедонци, а потоа ќе ги брои гласовите кои се неопходни за овој Закон да помине во Собранието.

Странците притискаат за Законот, а Ахмети бара средба со Груевски за да го праша каков е ставот на премиерот за начелата од Рамковниот договор, што со Законот за полиција, оној истиот кој ДУИ го оспоруваше изминатиов период и за кој најави дека нема да гласа, ќе го донесе ли новата Влада законот за примена на албанскиот јазик?